

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 21 став 2 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), министерот за образование и наука донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА**

#### **Член 1**

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 80/19), во членот 2 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:

„-главна книга за завршено средно образование;“.

По алинејата 14 се додава нова алинеја 15, која гласи:

„-диплома за завршено средно образование;“.

#### **Член 2**

По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:

##### **„Член 6-а**

Главната книга за завршено средно образование содржи страници што се во корици и се прошиваат со емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страница од задната корица на книгата.

Главната книга за завршено средно образование се води на Образец број 7-а, со димензии 28,5 x 35 см, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Главната книга за завршено средно образование се води за учебната 2019/2020 година.“

### **Член 3**

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

#### **„Член 9-а**

Дипломата за завршено средно образование се издава на Образец број 14-а, на светло сина основа, со димензии 29,7 x 21 см, на кој е претставен грбот на Република Северна Македонија. Образецот број 14-а е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Дипломата за завршено средно образование се издава за учебната 2019/2020 година.“

### **Член 4**

Во член 14 во ставот 1 по бројот „14,“ се додава бројот „14-а,“.

### **Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-5314/1  
28 мај 2020 година  
Скопје

Министер за образование  
и наука,  
Арбер Адеми, с.р.

Образец број 7-а



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

# ГЛАВНА КНИГА

за завршено средно образование



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

\_\_\_\_\_ (име на училиштето за средно образование, општина / Град Скопје)

## ГЛАВНА КНИГА за завршено средно образование

Број \_\_\_\_\_

Учебна 2019 / 2020 година

средно \_\_\_\_\_  
(стручно / гимназијско / уметничко)

образование во траење од \_\_\_\_\_ години,  
(три / четири)

од \_\_\_\_\_  
(струка / подрачје / насока)

\_\_\_\_\_ (образован профил)

**ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ / УЧЕНИЧКАТА**

Реден број	Име и презиме на ученикот/ученичката	Датум на раѓање	Место на раѓање	Општина	Држава	Државјанство
Залшан во	_____ (прег/четврт)	_____ година во учебната 2019 / 2020 година				
во средно	_____ (струма / глеванско / амтиско)	_____ образование				
во траење од	_____ години, од _____ (струма / гододини / месеци)					
[образован профит]						
<b>Ученикот / ученичката заврши средно образование во учебната 2019/2020 година.</b>						
Издадена диплома за завршено средно образование под деп. број _____ од _____ 2020 година Раководител на паралелката, _____						
Примил диплома за завршено средно образование _____ (полносна ученик / учениката)						
Издаден дупликат примерок под деп. број _____ од _____ 20 _____ година						
Примил дупликат примерок _____ (полносна ученик / учениката)						
М. П. _____ Директор.						

**ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ / УЧЕНИЧКАТА**

Реден број	Име и презиме на ученикот/ученичката	Датум на раѓање	Место на раѓање	Општина	Држава	Државјанство
Залшан во	_____ (прег/четврт)	_____ година во учебната 2019 / 2020 година				
во средно	_____ (струма / глеванско / амтиско)	_____ образование				
во траење од	_____ години, од _____ (струма / гододини / месеци)					
[образован профит]						
<b>Ученикот / ученичката заврши средно образование во учебната 2019/2020 година.</b>						
Издадена диплома за завршено средно образование под деп. број _____ од _____ 2020 година Раководител на паралелката, _____						
Примил диплома за завршено средно образование _____ (полносна ученик / учениката)						
Издаден дупликат примерок под деп. број _____ од _____ 20 _____ година						
Примил дупликат примерок _____ (полносна ученик / учениката)						
М. П. _____ Директор.						

Главната книга број \_\_\_\_\_

за учебната 2019 / 2020 година

е отворена со реден број \_\_\_\_\_, а затворена со реден број \_\_\_\_\_

Главната книга брои \_\_\_\_\_ страници.

Датум,

М. П.

Директор,

Образец број 7-а  
Издавач: Биро за развој на образованието  
Печати: \_\_\_\_\_



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

\_\_\_\_\_ (име на училиштето за средно образование)

во \_\_\_\_\_  
(општина/Град Скопје)

Главна книга број \_\_\_\_\_ /2020 година

**ДИПЛОМА**  
за завршено средно образование

\_\_\_\_\_ (име и презиме на ученикот/учениката)

син/ќерка на \_\_\_\_\_ роден / а на \_\_\_\_\_ година  
(име на родителот / старателот)

во \_\_\_\_\_ општина \_\_\_\_\_

држава \_\_\_\_\_

државјанство \_\_\_\_\_

во учебната 2019 / 2020 година, заврши средно \_\_\_\_\_ образование  
(стручно / гимназиско / уметничко)

во траење од \_\_\_\_\_ години, од \_\_\_\_\_  
(три / четири) (струка / подрачје / насока)

\_\_\_\_\_ (образовен профил)

Во \_\_\_\_\_ 2020 година  
(место) (датум)

Деп. број \_\_\_\_\_

Раководител на паралелката,

М. П.

Директор,

Училиштето е верифицирано со акт број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година  
(датум)  
на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија.

Образец број 14-а  
Издавач: Биро за развој на образованието  
Печати: \_\_\_\_\_